

Секоја држава има свои проблеми. Овде, кај нас, "проблем" е тоа што проблемите се зголемуваат или настануваат во период пред избори, односно кога гласачкото тело е најчувствително, и кога токму поради нив може да се случи да се донесе одлука спротивна на сопствената желба. Затоа е потребно итно смирување на ситуацијата, со што ќе се смират страстите на актерите во проблемот, и ќе се издејствува делумно или времено решение.

Ваквиот зафат навидум изгледа тежок, особено ако станува збор за штрајк во образованието, но не смее да се заборава дека добар дел од гласачкото тело во Република Македонија потекнува токму од сферата на образованието и на културата. Можеби овие "потенцијални гласачи на Владата" не можат да направат пресврт во изборните резултати, но доволно е да ја заматат водата! Доволно е да одлучат да ѝ се спротивстават на власта и да гласаат за опозицијата!?

Несомнено, до вонредните парламентарни избори ДУИ на Али Ахмети беше најсилната албанска политичка партија во земјава. Но, откако стана дел од владејачкиот колач очигледно рејтингот на интегративците едноставно почна да се топи. По сè изгледа најголема улога одиграа внатрешните недоразбирања, кои последниве неколку месеци се доведени до точка на вриење. "Приказната"



НИКОЛА ГРУЕВСКИ



АЛИ АХМЕТИ




МЕНДУХ ТАЧИ



ИМЕР СЕЛМАНИ



ЗОРАН ЗАЕВ



ЈОВАН МАНАСИЕВСКИ

тргна од (не)назначувањето на партиските функционери за вториот и за третиот ешалон од оваа партија, кои за премиерот Никола Груевски не беа прифатливи поради нивното минато, бидејќи добар дел од нив беа команданти во поранешната ОНА.

По неколкумесечните неуспешни преговори со ресорните министерства, за образование и наука и за култура, вклучувајќи ја и севкупната Влада на Република Македонија, Синдикатот на образованието, културата и науката се одлучи за штрајк. Причината е позната, како и за секој штрајк - зголемување на платите, подмирување на давачките за храна и за превоз и, се разбира, подигнување на достоинството на вработените во овие институции.



Пишува:  
Магдалена АНДОНОВСКА

## СДСМ СТАРТУВА НОКАУТИРАНО, ВМРО-ДПМНЕ СИЛНО, А СЕЛМАНИ ГИ "НЕРВИРА" ДУИ И ДПА!

Првиот ден од штрајкот, според претседателот на СОНК, Дојчин Цветановски, е успешен, бидејќи 93 отсто од училиштата ја почитувале одлуката на Синдикатот за неодржување на настава, наспроти остатокот, кој се одлучи да застане зад Владата на Република Македонија, односно да одржува настава во училиштата. Ваквата одлука, по сè изгледа, ја разгневи Владата, која излезе со најава за казнени мерки за оние училишта и директори, кои во своите установи ќе спроведуваат штрајк. Покрај тоа што раководството на школската установа ќе биде принудено да плати глоба во висина од три илјади евра, доколку го поддржува штрајкот, и носителите на функциите, односно директорите ќе бидат подложни на казнување. За нив казната е смена од функциите.

Ваквата хаотична ситуација во која

Паралелно со штрајкот во образованието и во културата, се одвиваат и протестите на жителите на неколкуте села во близина на рафинеријата ОКТА. Тие со денови го блокираат функционирањето на рафинеријата поради, како што потенцираа, неколкугодишните труења на воздухот и на почвата, поради зголемената употреба на сулфур. Не дека досега немало протести, но се чини дека овој пат жителите на овие села се решителни да направат нешто повеќе за себе и за помладите генерации. Истрајни се во одлуката да не попуштат, односно да не поверуваат само на ветувањата дека наскоро состојбата ќе се среди. Сепак, вицепремиерот Ставрески во последен момент успеа да ги убеди граѓаните да ги тргнат барикадите, но со напомена дека брзо ќе се делува. Останува да видиме. Значи, ситуацијата е во тек!

според многумина, се должи на односите меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, кои веќе една година не можат да најдат модус за решавање на ова горливо прашање. Партијата на Груевски ги поддржува бранителите кои се бореа во редовите на македонските безбедносни сили, но во исто време, за жал, мора да размислува и на пакет мерки, со кој ќе бидат опфатени борците од некогашната ОНА, кои денес функционираат во рамките на владејачката ДУИ. Сè додека не се најде солomonско решение нема закон. Значи, ситуацијата не е решена!

Ова се само мал дел од главните поенти на случувања во Република Македонија од минатата седмица, кои беа топ теми не само во медиумите, туку и меѓу граѓаните бидејќи, на еден или на друг начин, голем дел од нив се дел од овие теми. Секој од нив, на свој начин. И тоа не е спорно. Секоја држава има свои проблеми. Овде, кај нас, "проблемот" е тоа што токму овие проблеми се зголемуваат или се појавуваат во периодот пред избори, односно кога гласачкото тело е најчувствително, и кога токму поради овие "топ теми" може да одлучи спротивно од сопствената желба. Затоа е потребно итно смирување на ситуацијата, со што ќе се смират и страстите на актерите во проблемот и ќе се издејствува негово делумно или времено решение. Ваквиот зафат навидум изгледа тежок, особено ако станува збор за штрајк во образованието, но не смее да се заборава дека добар дел од гласачкото тело во Република Македонија потекнува токму од сферата на образованието и на културата. Можеби овие "потенцијални гласачи на Владата" не можат да направат пресврт во изборните резултати, но доволно е да ја заматат водата! Доволно е да одлучат да ѝ се спротивстават на власта и да гласаат за опозицијата!? Токму затоа е потребен разговор. Токму затоа се потребни преговори, кои ќе можат да донесат решение, кое уште повеќе ќе го подигне рејтингот на премиерот Никола Груевски!

### СЕЛМАНИ ОКРУЖЕН СО ЕКСПЕРТИ!

Дополнително масло во огнот на ДУИ налева и појавата на новоформираната партија на поранешниот потпретседател на ДПА и поранешен министер за здравство од редовите на оваа партија, Имер Селмани, кој само за неколку месеци успеа кај себе да ги собере сите незадоволници од ДУИ, речиси цели општински комитети од ДПА, но и видни албански експерти од повеќе области. Токму имињата на овие експерти, од кои поголем дел се професори на Штуловиот универзитет, се базата од која треба да тргнат промените во сосема нов правец. Претерано е ако се каже дека Селмани ќе успее со својот нов политички субјект да ги собори и ДУИ и ДПА, но сосема е можно да оствари одличен изборен скор, со кој ќе ја наруши досегашната изборна математика на Ахмети и на Тачи.

се најдоа професорите и директорите на училиштата, кои буквално растргнати меѓу синдикалните барања кои длабоко во себе ги поддржуваат, но сепак ѝ даваат поддршка на Владата на Република Македонија, се чини дека најмногу ја почувствуваа родителите, особено оние чии деца ги посетуваат градинките. Токму овие родители беа најзбунети. Од една страна, му даваа поддршка на штрајкот, но од друга страна, пак, стравуваа дека нивните деца би можеле да останат на улица доколку тој продолжи! Засага решение нема. И СОНК и Владата остануваат на својот став. Едните дека штрајкот ќе продолжи додека биде потребно, а другите дека како резултат на светската рецесија нема пари во Буџетот за зголемување на платите во образованието и во културата за наредната година. Значи, состојбата трае!

### ОБРАЗОВАНИЕТО Е ГОЛЕМ ГЛАСАЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ!

Во исто време, во Собранието на Република Македонија не се усвои законот за бранителите од 2001 година, кој го поднесе Здружението на бранителите "Единство". По жолчната меѓупратеничка дискусија народните избраници од редовите на СДСМ и на ЛДП одлучија да го поддржат овој законски проект, наспроти пратениците од албанските ДУИ и ДПА, кои гласаа против. Владејачката ВМРО-ДПМНЕ, пак, на големо изненадување воопшто не се вклучи во дискусијата и одлучи да биде воздржана. Ваквиот расплет на настаните,

### АХМЕТИ МЕЃУ БОРЦИТЕ И ВЛАДАТА!

Времето на изборите секогаш е проблематично. Понекогаш поради актуелната политичка состојба во државата, а

некогаш поради вонредните ситуации кои настануваат во овој период. Во тој "вакуум" Владата може да донесе значајни одлуки, кои подоцна можат да бидат пресудни за денот на гласањето. Всушност, токму тие се и реперот за расположението на граѓаните, од кој подоцна се градат и имиџот и рејтингот на политичките партии. Во моментот највисок рејтинг и натаму има ВМРО-ДПМНЕ, односно нејзиниот лидер Никола Груевски кој, судејќи според бројката на довербата која ја ужива кај граѓаните, би требало без проблем да ги добие претстојните локални и претседателски избори, наспроти рејтингот на опозицијата, кој и натаму е во стагнација и не дава можност за добар скор! Се разбира, ова важи за македонските политички партии, бидејќи во албанскиот политички блок ситуацијата воопшто не е чиста, односно значајно е изменета од онаа пред вонредните парламентарни избори. Овде веќе не можеме да кажеме дека станува збор за чисто владејачка или, пак, за опозициона партија.

До вонредните парламентарни избори ДУИ на Али Ахмети несомнено беше најсилната албанска политичка партија во земјава, со многу поголем рејтинг од онаа на Мендух Тачи, која успеваше да се одржи цврсто на врвот на листата и во опозиција. Но, откако стана дел од владејачкиот колач очигледно рејтингот на интегративците едноставно почна да се топи. За тоа има многу причини. По сè изгледа најголема улога одиграа внатрешните недоразбирања, кои последниве неколку месеци се доведени до точка на врнење. "Приказната" тргна од (не)назначувањето на партиските функционери за вториот и за третиот ешалон од оваа партија, кои за премиерот Никола Груевски не беа прифатливи поради нивното минато, бидејќи добар дел од нив беа команданти во поранешната ОНА. Ова неназначување или чувањето на списоците во фиока од страна на премиерот за базата на ДУИ претставува сериозен проблем, кој несомнено се ефектуира врз претседателствувањето на лидерот Али Ахмети. Претседателот на ДУИ, како некогаш досега, е ставен во шах-мат позиција, чија ерупција најверојатно ќе се случи во периодот пред локалните избори, кога треба да се назначуваат кандидатите за локални шефови.

## СДСМ ТЕШКО ДОАЃА ДО КАНДИДАТИ!

Дополнително масло во огнет на ДУИ долева и појавата на новоформираната партија на поранешниот потпретседател на ДПА и поранешен министер за здравство од редовите на оваа партија, Имер Селмани, кој само за неколку месеци успеа кај себе да ги собере сите незадоволници од интегративците - ДУИ, речиси цели општински комитети од ДПА,

## РИСТО ПЕНОВ НЕ СЕ ОТКАЖУВА ОД СКОПЈЕ!?

Токму појавата на партиите кои излегоа од некогашната НСДП се субјектите кои се обидуваат да станат дел од коалицијата на Груевски. Наспроти партијата на Тито Петковски, која и онака раслоена и поделена и натаму останува во сдсмвското јато, ќе постапи и некогашниот долгогодишен партнер на Груевски, Стојан Андов, кој соочен со распаѓањето на сопствената партија



(откако Зоран Крстевски се обиде да ја преземе), и на наредните избори планира да другарува со некогашниот непријател СДСМ. Тоа не е случај со Либерално-демократската партија. Тука ситуацијата е поинаква. Претседателот Јован Манасиевски меѓу првите ја објави својата изборна програма, при што најави дека ЛДП конечно се одвојува од СДСМ и сама оди на изборите. За Скопје нивен адут останува Ристо Пенов!

но и видни албански експерти од повеќе области. Токму имиџата на овие експерти, од кои поголем број се професори на Штуловиот универзитет, се базата од која треба да тргнат промените во сосема нов правец. Претерано е ако се каже дека Селмани ќе успее со својот нов политички субјект да ги собори и ДУИ и ДПА, но сосема е можно да оствари одличен изборен скор, со кој ќе ја наруши досегашната изборна математика на Ахмети и на Тачи.

Појавата на Селмани е проблем не само за Ахмети, туку и за неговиот довчера партнер ДПА, од кој успеа да собере значаен број членови, кои токму со него очекуваат да се направат бараните промени во таканаречената албанска кауза. Вака поставените коцки не даваат слика за еден победник или, пак, за фаворит за претстојните локални избори, туку напротив борбата во албанскиот политички кампус по сè изгледа ќе биде многу потешка отколку на сите претходни избори кои, за жал, повторно ја оставаат отворена опцијата за насилство на изборите!?

Но, и во македонскиот политички блок ситуацијата не е цвеќе, особено кај опозицијата, која се соочува со тоа да не може да најде сериозен кандидат за претседател на Република Македонија и за градоначалник на Скопје. Според нашите извори, неколкумина непартиски личности, пред сè, професори од факултет, на кои од страна на СДСМ им било понудено да бидат кандидати за овие две функции без двоумење го одбиле нејзиното раководство. Токму затоа најголемата опозициона партија најверојатно ќе биде принудена за овие две клучни фотелји на претстојните избори да се потпре исклучително на партиски кадар, со кој неминовно ќе ги загубат изборите!?

## МАЛИТЕ ПАРТИИ И НАТАМУ КАКО САТЕЛИТИ

СДСМ е во тешка криза. Тоа е видно не само од рејтинзите и од актуелните испитувања на рејтингот на партиите и на политичарите, туку и по нивното внатрешно функционирање. Поставувањето на градоначалникот

на Струмица, Зоран Заев, за в.д. претседател на партијата никако не може да ги даде бараните резултати. Нема внатрешно партиско распоредување на силите, нема промена на носечкиот кадар во партијата, нема подмладување, едноставно нема никакви промени. Оваа стагнација на партијата несомнено ќе ѝ донесе лош скор на изборите, иако челниците на СДСМ се свесни за оваа ситуација и токму затоа имаат намера да се концентрираат исклучително само на неколку општини, во кои сметаат дека можат да однесат победа.

ВМРО-ДПМНЕ е во подобра кондиција. Шансите да освои повеќе општини и градови низ државата се големи, исто како и апетитите на многумина, кои се гледаат како идни градоначалници. Имиџата се во подготовка, но сепак за местата ќе одлучат рејтинзите на личностите, наспроти тешките лобирања кои ги прават одредени актуелни градоначалници, кои буквално ги користат сите партиски и натпартиски механизми за да добијат уште еден градоначалнички мандат! Многу веројатно е ВМРО-ДПМНЕ за локалните избори да оди во коалиција со веќе постојните партнери, иако некои како, на пример, партијата на поранешниот министер за одбрана Лазар Еленовски, се обидува да се стави во вмровскиот воз. Истото го посакува и неговиот поранешен сопартиец и поранешен вицепремиер Јанкуловски, чија партија тешко функционира во базата.

Токму појавата на овие партии, кои излегоа од некогашната НСДП, се субјектите кои се обидуваат да станат дел од коалицијата на Груевски. Наспроти партијата на Тито Петковски, која и онака раслоена и поделена и натаму останува во сдсмвското јато, некогашниот долгогодишен партнер на Груевски, Стојан Андов, кој се соочува со распаѓање на сопствената партија (откако Зоран Крстевски се обиде да ја преземе), на наредните избори планира да другарува со некогашниот непријател СДСМ, што не е случај со Либерално-демократската партија. Тука ситуацијата е поинаква. Претседателот Јован Манасиевски меѓу првите ја објави својата изборна програма, при тоа најавувајќи дека ЛДП конечно се одвојува од СДСМ и оди сама на изборите. За Скопје нивен адут останува Ристо Пенов!